



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2020 ГОДИНА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)

01 2021 07 01/3

Скопје, јануари 2022

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 5
Финансиски извештаи за 2020 година	
Биланс на приходи и расходи	6
Биланс на состојба	7
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
Вовед	8
Сметководствени политики	8 - 10
Образложенија кон финансиските извештаи	10 - 12

ОПШТИНА АЕРОДРОМ
СМЕТКА НА ПРИХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Кратенки користени во извештајот:

РСМ - Република Северна Македонија

ООУ - Основно општинско училиште



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 16-50/3
Датум: 20. 01. 2022

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Општина Аеродром, сметка на приходи на буџет на дотации (930), за 2020 година.

Со извршената ревизија за 2020 година, изразивме мислење без резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за 2020 година.

Извршена е ревизија за 2015 година и издаден е извештај за финансиските извештаи со ревизија на усогласеност на Општина Аеродром, сметка на приходи на буџет на дотации (930) и е изразено мислење без резерва.

На оваа сметка се евидентирани трансфери од централната власт по основ на блок дотации од областа на образованието, културата, детската заштита и социјалната заштита. За распределба на средствата од блок дотациите, Општина Аеродром има донесено Одлуки¹ за распределба на средствата од блок дотациите за детските градинки и основните училишта на територијата на општината.

На сметката на приходи на буџет на дотации (930) на општината на 31.12.2020 година има неискористени средства од корисниците на блок дотации во износ од 7.190 илјади денари, односно 1.67% од вкупните приходи на оваа сметка.

Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, ревизијата истакнува дека иако на сметката на приходи на буџет на дотации (930) на 31.12.2020 година има неискористени средства од корисниците на блок дотации во износ од 7.190 илјади денари, советот нема донесено Одлука за пренос на овие средства на сметката на основен буџет, поради неизмирени обврски на крајот на годината на основните училишта и детските градинки кои се финансираат со средствата од блок дотациите.

Од страна на одговорното лице на Општина Аеродром не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

¹ Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територијата на Општина Аеродром за 2020 година бр. 09-643/8 од 31.12.2019 година и
Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територијата на Општина Аеродром за 2020 година бр. 09-643/9 од 31.12.2019 година

Ревизорски тим:

1. И. Крејќаноси
2. А. Стојанов

Овластен државен ревизор 1

А. Стојанов